



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Ул. Димитрие Чуповски бр. 11/ I КАТ,
1000 Скопје, Република Македонија
Телефони: 02 3106-710; 02 3126-027

<http://bjn.gov.mk>

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Број на оглас: **20-14/2014**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Државна видеолотарија на Република Македонија**

I.1.2) Адреса: **Булевар Гоце Делчев бр 8**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Драган Велков** Адреса на е-пошта: **dragan.velkov@videolottery.mk** Телефон/Факс: **5112730**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од опфатени дејности-Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

-Услуги за комерцијална ревизија

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: **150.000,00 ден.**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга: бр.9**

Сметководствени, ревизорски и книговодителски услуги

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Скопје

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

-Услуги од овластено друштво за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2014 година на Друштвото, во согласност со одредбите од член 478, 479 и 480 од Законот за трговски друштва и техничката спецификација што е составен дел на тендерската документација.

II.5)Дали предметот на набавката е делив:**Не**

ДЕЛ III:ПОСТАПКА

III.1)Критериум за доделување на договор:**Најниска цена**

III.2)Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење на електронски средства?**Не**

III.3)Дали ќе се користи електронска аукција?**Да**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:

- Предмет на електронската аукција е само вкупната цена.

- Минимална разлика во процесот на негативно наддавање е 1% од почетната цена (која претставува најниска цена од поднесените прифатливи понуди) предмет на наддавање.

- Електронската аукција ќе се одвива во еден круг со времетраење од 1 (еден) час со можност ЕСЈН автоматски го продолжува времето за негативно наддавање за дополнителни 3 минути, секогаш кога во последните 3 минути од времето определено за негативно наддавање се поднесе нова цена.

ДЕЛ IV:ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1)Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1)Изјава за независна понуда:**Да**

IV.1.2)Гаранција на понудата:**Не**

IV.1.3)Изјава за сериозност:**Да**

IV.1.4)Гаранција за квалитетно извршување на договорот:**Да [15,00%]**

ДЕЛ V:АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1)Услови за доставување на понудите

V.1.1)Понудите да се достават најдоцна до:**30.09.2014 во 15.00 часот**

V.1.2)Период на важност на понудата:**90 денови**

V.1.3)Краен рок за поставување прашања:**27-09-2014 15:30**

V.2)Дополнителни информации:

V.3)Датум на објава:**25-09-2014**